

**Формулар за доставување на коментари и сугестии за проектот
“Зајакнување на алтернативниот туризам во руралните подрачја на Полог”**

Центарот за развој на Полошкиот плански регион во рамките на „Проектот за локална и регионална конкурентност“ поддржан од страна на ЕУ, администриран од Светска Банка и спроведуван од Кабинет за Заменик Претседател на Владата задолжен за Економски Прашања - КЗПВЕП, проектна компонента „Инвестиции во туристичка инфраструктура и поврзувања во дестинациите“ изготви проект “Зајакнување на алтернативниот туризам во руралните подрачја на Полог” каде што главната цел е зајакнување на економскиот развој со зголемување на конкурентноста на Полошкиот регион како туристичка дестинација со ефикасно прилагодување на барањата на домашниот и на странските пазари и придонесување во создавање на нови работни места.

Центарот за развој на Полошкиот плански регион во рамките на апликацијата, подготви **Список за проверка на План за управување со животната средина за проектот “Зајакнување на алтернативниот туризам во руралните подрачја на Полог”** со цел навремено да се идентификуваат и оценат потенцијалните влијанија врз животната средина од проектните активности за реконструкција и адаптација на старата училишна зграда во модерен туристички центар. Планот содржи и мерки за спречување, минимизирање и ублажување на можните негативни влијанија од реализација на предвидените проектни активности.

Електронската верзија од Планот за управување со животна средина за проектот е достапна на:

Проектна канцеларија www.lrcp.mk

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на РМ: www.tourismmacedonia.gov.mk

Центарот за развој на Полошкиот плански регион: <https://rdcpolog.mk/>

Печатена верзија од Планот за управување со животна средина е достапна на следните локации:

1. Единица за спроведување на проектот (ЕСП)
Проект за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)
Адреса: Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 60/1, Скопје
Телефон: 02 32 53 818
Експерт за животна средина: Љубомир Петковски
Е-маил: ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk
2. Центар за развој на Полошкиот Плански регион - Тетово
Адреса: ул. Његошева бр.2 Кат-1 1200 Тетово
Телефон: 044/618-062
Одговорно лице: Фатмир Саити

Е-маил: info@rdcpolog.mk

Ве молиме доколку имате коментар/сугестија или дополнување на предложените мерки од Список за проверка на Планот за управување со животната средина доставете го до назначените одговорни лица од оваа листа во период од 14 дена по денот на објавување на Список за проверка на Планот за управување со животната средина

(дата на објава: _____).

Ве молиме Вашите коментари за подобрување на Список за проверка на Планот за управување со животната средина за проектот “Зајакнувањер на алтернативниот туризам во руралните подрачја на Полог” да ги доставите на наведените е-маил адреси или во Центарот за развој на Полошки плански регион и/или Проектот за локална и регионална конкурентност.

Однапред Ви благодариме

Референтен број: _____

(се потполнува од страна на проектот)

Потпис

Дата